

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Министерство за образование и наука
БИРС за поддршка на образованието


Грижено:	02.09.2019
Организација:	Биро
Пријател:	Благодарност:
ОД	12/106

АДРЕСА: Скопје
РОДЕН ЧИСЛ.: 1979
02.09.1979 Скопје



Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и член 25 став 2 од Законот за основно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/2010, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13 и 41/2014) министерот за образование и наука ја утврди наставната програма по предметот *јазик и култура на Болњачите за VIII одделение, на деветгодишното основно воспитание и образование*

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО



НАСТАВНА
ПРОГРАМА

ЈАЗИК И КУЛТУРА НА БОШЊАЦИТЕ

VIII ОДДЕЛЕНИЕ

ДЕВЕТГОДИШНО ОСНОВНО
ОБРАЗОВАНИЕ

Скопје, јуни 2014 година



I. ВОВЕД

Наставата по предметот Јазик и култура на Бошњаците им овозможува на учениците од VII до IX одделение продлабочување, проширување и синтетизирање на здобиените знаења и способности за примена на босанскиот јазик во сите видови комуникација, како и интерес за историскиот развој на босанскиот јазик. Преку наставата по Јазик и култура на Бошњаците се усвршуваат вештините на учениците за слушање, читање, доживување и толкување на литературните текстови, за истражување, творење, писмено и усно изразување на стандарден босански јазик.

Предмет Јазик и култура на Бошњаците создава основа за примена на здобиените знаења за стандардојазичната норма и игра многу значајна улога во остварувањето на воспитниот процес, преку литературните и другите текстови, во смисла на естетската, етичката, социјалната, националната и другите компоненти што го сочинуваат воспитнотообразовниот курикулум.

Според наставниот план за предметот јазик и култура на Бошњаците се планирани по 2 часа неделно, односно 72 наставни часа годишно.

Наставниот предмет Јазик и култура на Бошњаците во наставниот план има статус на изборен наставен предмет.

Назив на наставниот предмет: *јазик и култура на Бошњаците*

Вид на основно образование: деветгодишно основно образование

Број на часови на наставниот предмет:

- Број на часови неделно: 2 часа
- Број на часови годишно: 72 часа

Статус на наставниот предмет: Изборен предмет

II. ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ОД VIII ДО IX ОДДЕЛЕНИЕ

Ученикот/ученичката:

- да усвојува знаења за потеклото, развојот и карактеристиките на босанското писмо и босанскиот јазик,
- да се оспособува за разликување правилна употреба на членот кај именките,
- да се оспособува за разликување правилна употреба на падежите и падежните форми,
- да се оспособува за разликување на заменките во реченицата,
- да се оспособи да ги усогласува придавките со именлите (рол/број и член),
- да се оспособува за препознавање на различните граматички категории кај глаголите и простите глаголски форми,
- да ги препознава различните видови реченици според содржината (рассказни, прашални и одречни),
- да се оспособува да перескажува прочитан текст, гледана ТВ емисија или театарска представа,
- развивање на свеста за сопствениот идентитет и карактеристиките на Боснјачите во Р.М.,
- да се запознаваат и да ги афирмираат вредностите на својата култура, обичаи и начин на живеење,
- да препознават и компарираат сличности и разлики во однос на народите со кои живеат на ниво на јазик и култура,
- да се запознае со важноста на интеркултурниот дијалог и почитување на различноста,
- да развива чувство за припадност кон Република Македонија, бошњачкиот народ и почит кон другите култури.

III. ЦЕЛИ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ ВО VIII ОДДЕЛЕНИЕ

Ученикот/ученичката:

- да развива интерес и знаење за првите писмени споменици од историјата на Бошњаците,
- систематско проширување на знаењата за современиот босански стандарден јазик,
- систематско, содржинско богатење и проширување на лексичкиот фонд на мајчиниот јазик,
- развивање на способностите за точно и јасно исказување,
- натамошно развивање на способностите за усно и писмено изразување,
- богатење на ученикот со нови зборови од босанскиот јазик,
- развивање на чувството за стилска употреба на лексичкиот фонд,
- запознавање на учениците со книжевните дела со трајна уметничка вредност од бошњачкото книжевно наследство како и од другите народи во Р. Македонија и светот,
- ослободување на учениците за самостојно критичко мислење и вреднување на книжевните текстови и негување на смислата за убавото низ анализа и избор на тие текстови,
- усвојување на основни и стручни поими од лингвистиката, теорија на книжевноста и уметноста воопшто,
- да се запознава со елементи од бошњачката традиција и култура,
- ослободување на учениците да во своите знаења за јазикот и книжевноста вметнат и знаења од други видови современи видови,
- комуникација (ТВ, компјутери, интернет и др.).

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

Програмско подрачје: ЈАЗИК (26 часа)

Цели	Содржини	Поими	Активности и методи
<p>Ученкот/ученичката:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Да се запознае со развојот на босанскиот стандарден јазик до ХХ век • Да се запознае со основните наречја на латиница 	<ul style="list-style-type: none"> • Развој на писменоста во турско доба • Писменоста со арабица • Развој на писменоста на латиница 	<ul style="list-style-type: none"> • Арабица на Беговица • Алхамијадо книжевност • Латиница на текстови од значајни книжевни творци од босанско – турско доба. <p>(М.М.Башескија, Мехмед-бег Капетановиќ Љубушак)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Вежби со читање и запознавање на историските податоци за развојот на босанскиот јазик во турско доба • Вежби со читање на примероди на текстови од значајни книжевни творци од босанско – турско доба.
<p>Фонетика</p> <ul style="list-style-type: none"> • Да ги разликува промените на рефлексите <i>ije, je</i> и <i>e</i> • Да ги забележи промените со продолжување на кратко <i>je</i> и кратење на долгото <i>ije</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Изговор: Икавски Ијекавски Екавски 	<ul style="list-style-type: none"> • Икавски ијекавски екавски изговор. <p><i>Dite-dijete-deēe, Čit-cvjet-cvēt Viđera-viđerā, nāmjerā-namjerā Bijel-bjelánce, dijete-djetēšće</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Вежби со читање на зборови со икавски, екавски и ијекавски изговор.

Морфологија							
<ul style="list-style-type: none"> • Да ги систематизира и проширува знаењата за именките како променлив вид на зборови • Да ги разликува и применува основните граматички категории кај именките • Да го разликува родот кај именките (природен и граматички род) • Да ги разликува и применува видовите множина кај именките 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Именки</th> <th>Природен и граматички род</th> <th>Вежби за препознавање на именките што имаат природен род и споредба со нивниот граматички род.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Природен и граматички род • Видови множина </td><td> <ul style="list-style-type: none"> • Вежби за препознавање и промена на именките во женски, машки и среден род и множински форми. <i>jèlen-jèlena-jèlenu-jèlena-jèlene-jèlenom-jèlenu;</i> <i>žèna-žène-žèni-žènu-žèno-žènom-žèni</i> </td><td> <p><i>Sèlo-sèla-sèlu-sèlo-sèlo-sèlom-sèlu;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Вежби за препознавање и промена на видовите множина во реченици и кратки текстови. <p><i>jèleni-jèlenà-jèlenima-jèlene-žèleni-jèlenima-jèlenima;</i> <i>žène-žènà-žènama-žène-žène-žènama;</i> <i>Sèla-séla-sèlima-sèla-sèla-sèlima-</i></p> </td></tr> </tbody> </table>	Именки	Природен и граматички род	Вежби за препознавање на именките што имаат природен род и споредба со нивниот граматички род.	<ul style="list-style-type: none"> • Природен и граматички род • Видови множина 	<ul style="list-style-type: none"> • Вежби за препознавање и промена на именките во женски, машки и среден род и множински форми. <i>jèlen-jèlena-jèlenu-jèlena-jèlene-jèlenom-jèlenu;</i> <i>žèna-žène-žèni-žènu-žèno-žènom-žèni</i> 	<p><i>Sèlo-sèla-sèlu-sèlo-sèlo-sèlom-sèlu;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Вежби за препознавање и промена на видовите множина во реченици и кратки текстови. <p><i>jèleni-jèlenà-jèlenima-jèlene-žèleni-jèlenima-jèlenima;</i> <i>žène-žènà-žènama-žène-žène-žènama;</i> <i>Sèla-séla-sèlima-sèla-sèla-sèlima-</i></p>
Именки	Природен и граматички род	Вежби за препознавање на именките што имаат природен род и споредба со нивниот граматички род.					
<ul style="list-style-type: none"> • Природен и граматички род • Видови множина 	<ul style="list-style-type: none"> • Вежби за препознавање и промена на именките во женски, машки и среден род и множински форми. <i>jèlen-jèlena-jèlenu-jèlena-jèlene-jèlenom-jèlenu;</i> <i>žèna-žène-žèni-žènu-žèno-žènom-žèni</i> 	<p><i>Sèlo-sèla-sèlu-sèlo-sèlo-sèlom-sèlu;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Вежби за препознавање и промена на видовите множина во реченици и кратки текстови. <p><i>jèleni-jèlenà-jèlenima-jèlene-žèleni-jèlenima-jèlenima;</i> <i>žène-žènà-žènama-žène-žène-žènama;</i> <i>Sèla-séla-sèlima-sèla-sèla-sèlima-</i></p>					

sèlima

<ul style="list-style-type: none"> • Да ги знае и да ги разликува граматичките особини кај глаголите (лице, време и начин, род и број) • Да ги препознава глаголските облици според глаголско време (сегашно, минато и идно време) • Да ги препознава глаголските облици според глаголски начин (<ul style="list-style-type: none"> • Граматички особини кај глаголите • Презент • Аорист • Футур I • Императив • потенцијал 	<ul style="list-style-type: none"> • лице, време, начин, род и број • презент • аорист • футур <p><i>Mubina piše zadacu.</i> <i>Razgovarali su kratko a rekli mnogo.</i></p> <p><i>Doći ču ti u projecće.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • вежби за препознавање на глаголските начини и потенцијал 	<ul style="list-style-type: none"> • вежби со одредување на граматичките особини на глаголите во избрани текстови • вежби со препознавање на глаголско време и пишување на реченици • вежби со одредување на граматичките особини на глаголите во избрани текстови • вежби за препознавање на глаголските начини и пишување на реченици
--	---	---	---



			<p><i>Daj mahni tome štap u ruke pa sjedi i plači.</i></p> <p><i>Popio bih malo vode.</i></p> <p><i>Da bijäste došli na vrijeme, bili biste ih upoznali.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • да ги систематизира и прошириува знаењата за граматичките категории кај придавките • да ги знае специфичностите на категоријата вид кај придавките • да се запознае подетално со карактеристиките на деклинацијата кај придавките (промена на определени и неопределени придавки) определени и неопределени придавки); • да ги употребува придавките во соодветна форма во составот на именската група; 	<ul style="list-style-type: none"> • придавки граматички категории кај придавките • категорија вид кај деклинација на придавките (промена на определени и неопределени придавки) • согласување (конгруенција) на придавките со именките 	<ul style="list-style-type: none"> • придавки граматички категории (род, број, падеж) • категорија вид кај деклинација на придавките (промена на определени и неопределени придавки) • промена на неопределени придавки 	<ul style="list-style-type: none"> • Вежби за со промена на придавките(определени и неопределени). <i>Vidim plavi cvijet.</i> • Примери со придавки употребени во именска група, соодветна употреба и согласување на придавките со именките. Mlad čovjek - mlada čovjeka - mladu čovjeku - mlad čovjek -, mladim čovjekom - mladu čovjeku;

<ul style="list-style-type: none"> • да го разликува и применува степенуваньето кај придавките (компаратив и суперлатив) во споредба со основната форма; 	<ul style="list-style-type: none"> • Да ги применува броевите како видови зборови; • Да ги припознава граматичките категории катогории кај броевите како видови зборови; • Да се запознае подетално со деклинацијата кај броевите; • Да ги знае основните карактеристики на броевите со согласувањето (конгруенцијата) на броевите со именките 	<ul style="list-style-type: none"> • Броеви граматички категории кај броевите (род, број и падеж) • Согласување (конгруенција) на броевите со именките • Бројни форми <p><i>Jedna ih je majka rodila ali nisu jedne sreće.</i> <i>Neka izide svaki treći.</i></p>
---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • Да ги разликува бројните форми за лица; 	за лица	
<ul style="list-style-type: none"> • Да умее да ги разликува главните реченични делови; • Да го разликува глаголот во лично глаголска форма како оформувач и главен составен дел на реченицата, во функција на прирок; • Да знае да го определи прирокот; • Да ги разликува личните и неличните глаголски форми, различните употреби на зборовите во функција на реченички членови во споредба со нивното граматичко толкување; • Да го препознава и 	<p>Синтакса</p> <ul style="list-style-type: none"> • Реченица • Главни реченични делови • Глагол во лична глаголска форма во лична глаголска функција на прирок • Реченични членови • Предмет • Атрибут <p>• Вежби со примери од текстови од различни функционални стилови за препознавање на атрибутот во текстови.</p> <p>• Вежби за збогатување на речениците со атрибути. <i>Lahak vjetar miluje me po kosi.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Главни реченични делови • Прирок • Видови • Разликување на неличните глаголски форми (глаголска придавка, глаголска именка и глаголски прилог) што не се јавуваат во функција на прирок. • Предмет • Вежби со примери од текстови од различни функционални стилови за препознавање на атрибутот во текстови. • Вежби за збогатување на речениците со атрибути. <i>Lahak vjetar miluje me po kosi.</i>

<ul style="list-style-type: none"> именува предметот во реченицата; Да го препознава атрибутот; Да умее да го користи во изразуването; 	<ul style="list-style-type: none"> Составување на реченици во кои се потребува предмет. 				
<p style="text-align: center;">Речник и стил</p>					
<ul style="list-style-type: none"> Да прави разлика во лексичкото значење на зборовите и нивното граматично значење; Да има општа претстава за новосоздадените зборови (неологизмите) 	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="695 1468 949 2101"> <ul style="list-style-type: none"> Лексичкото значење на зборовите Новосоздадени зборови </td> <td data-bbox="949 1468 1092 2101"> <ul style="list-style-type: none"> Хомоними Синоними Антоними Пароними Неологизми </td> </tr> <tr> <td data-bbox="273 1468 695 2101"> <ul style="list-style-type: none"> Вежби за откривање на зборовите според нивното лексичко значење. <i>Rok (време) – rok (vista muzike)</i> <i>Buka – vika – galama</i> <i>Sretan – nesretan</i> <i>neodlučen - neodlučan</i> </td><td data-bbox="273 1468 949 2101"></td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> Примери со текстови каде што се употребени неологизми. 	<ul style="list-style-type: none"> Лексичкото значење на зборовите Новосоздадени зборови 	<ul style="list-style-type: none"> Хомоними Синоними Антоними Пароними Неологизми 	<ul style="list-style-type: none"> Вежби за откривање на зборовите според нивното лексичко значење. <i>Rok (време) – rok (vista muzike)</i> <i>Buka – vika – galama</i> <i>Sretan – nesretan</i> <i>neodlučen - neodlučan</i> 	
<ul style="list-style-type: none"> Лексичкото значење на зборовите Новосоздадени зборови 	<ul style="list-style-type: none"> Хомоними Синоними Антоними Пароними Неологизми 				
<ul style="list-style-type: none"> Вежби за откривање на зборовите според нивното лексичко значење. <i>Rok (време) – rok (vista muzike)</i> <i>Buka – vika – galama</i> <i>Sretan – nesretan</i> <i>neodlučen - neodlučan</i> 					



	Правопис	
<ul style="list-style-type: none"> • Да знае правилно да ги употреби интерпункциските знаци; • Да умеет да ги изговара и пишува зборовите во кои се изведени гласовните промени I и II палатализација, непостојано а, измената л во о, едначење на согласните според звучноста и според начинот на начинот на образување, јотување; 	<ul style="list-style-type: none"> • Употреба на интерпункциските знаци • Правилен изговор и пишување на зборови во кои се изведени гласовните промени I и II палатализација, непостојано а, измената л во о, едначење на согласните според звучноста и според начинот на палатализација, а, непостојано а, 	<ul style="list-style-type: none"> • Вежби со примена на интерпункциските знаци • Интерпункциски знаци • Вежби за правилен изговор и пишување на зборовите со изведени гласовните промени I и II палатализација, непостојано а, измената л во о, едначење на согласните според звучноста и според начинот на образување, јотување.

Програмско подрачје: ИЗРАЗУВАЊЕ И ТВОРЕНЬЕ (22 часа)

Цели	Содржини	Поими	Активности и методи
<p>Ученикот/ученничката:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Да го согледа значењето на зборови за културна комуникација (молам, повелете, извинете, благодарам и сл.),не само на мајчиниот јазик туку и на јазик на соседот • Да раскажува точно и стилски з bogатено докаживеани или измислени настани; • Да презентира хронолошки и ретроспективно 	<p>1. Усно и писмено изразување</p> <ul style="list-style-type: none"> • Разговор како вид комуникација • Хронолошко и ретроспективно раскажување • Детално опишување • Креативно пишување 	<p>Поими</p> <ul style="list-style-type: none"> • Разговор • Раскажување • Прераскажување • Описување • Водење на разговор за договорена тема (за прочитана книга, за спорт, за филми и сл.) • Вежби за з bogатување на изразувањето при раскажување, прераскажување 	<p>Активности и методи</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вежби за водење импровизирани разговори во различни животни ситуации (во автобус, продавница, училиште, кино, театар, на роденден и сл.) не само на мајчиниот јазик туку и на јазик на соседот • Водење на разговор за договорена тема (за прочитана книга, за спорт, за филми и сл.) • Вежби за з bogатување на изразувањето при раскажување, прераскажување

	<ul style="list-style-type: none"> • Да умее да продолжи текст или да измисли почеток или нов крај; • Да опишува детално творба, претстава (театарска или филмска), ТВ емисија; • Да менува директен исказ во индиректен и обратно; • Да знае која е основната цел на соопштеницата и вестите; • Да умее да презентира соопштение и вест
	<ul style="list-style-type: none"> • Вежби за хронолошко и ретроспективно раскажување на доктивени настани. • Вежби за креативно пишување со трансформација на една во друга форма на литературен текст (од драма во проза или во поезија) • Вежби за детално опишување со примена на изразни средства (налик, драмско лице, предмет, пејсаж, природна појава • Вежби за прерскажување на прочитана творба, театарска или кинопретстава, ТВ емисија).. • Вежби за промена на



			<p>директни искази во индиректни и обратно.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Пишуване на измислени соопштенија и вести и презентирање на истите.
ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ: Литература и култура на Бошњаците (24 часа)			
<p>Ученикот/ученицата</p> <ul style="list-style-type: none"> • Да знае да ги објасни карактеристиките на авторската поезија во споредба со народната; • Да ги класифира лирските песни според мотивите (родолубиви, хумористични); • Да прави композициска анализа на песна (стих, строфа, видови рими според акцент); • Да ги посочува и толкува значењето на 	<ul style="list-style-type: none"> • карактеристики на авторска и народна поезија • класификација на лирските песни спред мотивите • организација на стиховите во песна строфи: • Да двосложни, тросложни, четворосложни рима • стилски фигури • ономатопеја 	<ul style="list-style-type: none"> • авторска поезија • народна поезија • мотив • композиција на народната и авторската поезија. • Читање песни од народната и авторската /уметничка поезија и споредување на истите. • Вежби за објаснување на разликите меѓу народната и авторската поезија. • Читање и анализа на песни со различни мотиви • Вежби за творење на песни. 	<p>директни искази во индиректни и обратно.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Пишуване на измислени соопштенија и вести и презентирање на истите.

<p>стилските фигури во</p> <ul style="list-style-type: none"> • компарација • метафора 	<p>• мегафора</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вежби за определување на видот на римата (според акцентот) • Вежби за творење поетски творби со различна организација на стиховите и римите. • Вежби за откривање на стилски фигури. • Вежби за творење лични творби со стилски фигури.
<ul style="list-style-type: none"> • Да разликува фабула од содржина; • Да определува тема и идеја на творби; • Да ги објаснува разликите меѓу раскажувачот во право и во трето лице и сезнаечки раскажувач; спецификите на основните драмски видови со посебен акцент на трагедијата и комедијата како и на радиодрами за деца; 	<ul style="list-style-type: none"> • елементи на прозен текст: фабула, тема и идеја • формите на раскажување: раскажувач (наратор) во право лице (ЈАС – форма), во трето лице (ТОЈ – форма) • сезнаечки раскажувач (наратор) • Вежби за разликување на фабулата и содржината. Вежби за определување на темата и идејата на творбите. • трагедија • комедија • современа драма • радиодрама за деца

	<ul style="list-style-type: none"> • Да претвора драмски текст во раскажувачка форма; • Да пишува кратки драмски текстови
	<ul style="list-style-type: none"> • Творби со различни форми на раскажување • Вежби со обработка на текстови со текст-метода, дијалошко-монолшка метода.
	<ul style="list-style-type: none"> • Вежби со писмено прераскажување на прочитани текстови од различен литературен вид (мит, сказна. Легенда, предања) • Вежби за препознавање и определување на етапите на драмското дејство; читане по улоги, креативно пишување на драмски текст во проза и обратно, слушање на радиодрами и анализа на говорот.

Култура на Бошњациите			
<ul style="list-style-type: none"> • Да се запознае со погледото на Бошњаците во Р. Македонија • Да се запознава со основните карактеристики за Бошњациите од Санџак и Босна • Да се запознае со имињата на значајни имиња од историјата на Бошњациите од Босна и Санџак • Да препознава некои обичаи кај Бошњациите (обичаи за раѓање, свадба и смрт) • Да се запознае со народната бошњачка носија • Да се запознае со народното материјално 	<ul style="list-style-type: none"> • Историски податоци за првото населување на Бошњациите во Р. Македонија • Етнолошки карактеристики за Бошњациите од Санџак и Босна • Обичаи • Народна носија • Музички инструменти • Детски колективни игри • Бошњачка архитектура • Башњачка архитектура • Рамазан и Курбан Бајрам • Ден на Бошњациите 	<ul style="list-style-type: none"> • Историја на Бошњациите во Р.М. • Етнолошки карактеристики за обичаите и карактеристики на Бошњациите и разгледување на фотографии, • Презентации Power point • Разговор за обичаите при раѓање, свадба и смрт • Разгледување на подготвен материјал за бошњачката традиционална архитектура • Рзговор за уредување на ентериер и екстеријер во традиционалната бошњачка култура на живеење 	<ul style="list-style-type: none"> • Читање на историски податоци за погледото на Бошњациите во Р.М. • Читање на податоци и информацији за етнолошките карактеристики на Бошњациите и разгледување на фотографии, • Презентации Power point • Читање на податоци за погледото на Бошњациите во Р.М.

<ul style="list-style-type: none"> • Да се запознае со типично бошњачката архитектура на познати културно историски значајни објекти во Санџак • Да се запознае со типично уредување на традиционална бошњачка соба „алатурка“ • Да се запознае со сличностите на севдалинката како и народните ора на другите народи во РМ • Да се запознава со празниците кои ги празнуваат Бошњаците • Да научи да пее текст од севдалинка 	<ul style="list-style-type: none"> • Празници • Севдалинки • Народно оро • Севдалинка • Јусуфово коло 	<p>Во Р.М.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Разговор за начинот на прославување на празниците кај Бошњаците
		<ul style="list-style-type: none"> • Препознавање и откривање на сличностите и разликите во културите со другите етнички заедници во Р.М. • И разговор за начините на меѓусебно почитување и живеење заедно



- Да научи едноставно народно оро на Бошњаци
- Да ги забележува сличностите и разликите во обичаите, музичкото творештво и културата на другите заедници во Р.
- Македонија како фактор заближување со другите и збогатување на личноста

IV. ДИДАКТИЧКИ ПРЕПОРАКИ

Предметот Јазик и култура на Бошњаците на босански јазик ги опфаќа следните подраја: Јазик (Граматика); Изразување и творење и Литература и култура на Бошњаците.

При планирањето на наставата во VIII одделение наставникот/наставничката важно е да има предвид дека треба интегрално да се планираат целите, содржините и активностите од сите наставни подраја во наставната програма

за да може да се постигне целовитост во изучувањето на граматиката, изразувањето и творењето на босански литературен јазик. Исто така, подеднакво треба да внимава, (во интегралното планирање) да не се запостават некои од битните карактеристики на босанскиот јазик, како и содржините од литературата и културата на Бошњациите. Бидејќи овој наставен предмет во одделение се изучува со по два часа неделно, наставната програма одговара на развојните карактеристики на учениците и предвидениот фонд на часови. Така наставникот/наставничката може да планира глобално во рамките на 26 наставни часови да посветува соодветно внимание на содржините и активностите за јазикот (граматика, правопис и правоговор); на 22 наставни часови да планира содржини и активности за изразување и творење; на 24 наставни часови на содржини и активности за литературата и културата на Бошњациите (народни песни, инструменти, носии, ора и игри; обичаи и обреди; стари занаети и други обележја во животот на Бошњациите) кои се интегрирани со другите наставни подрачја.

Како што е веќе наведено, секое наставно подрачје интеракциски уплатува на целините на предметот Јазик и култура на Бошњациите на босански јазик. Предметните подрачја даваат такви можности според нивната структура, па во таа смисла не може да се разработуваат содржини (песни, раскази, народни приказни, басни и сл.), а притоа да не се користат формите на изразување и творење (преракажување, опишувanje) или да не се внимава на граматичката точност при говорењето или пишувањето или пак, содржините за јазикот да се разгледуваат независно од текстовите што се обработуваат, како и да не се користат знаењата за јазикот во изразувањето и творењето. Оваа поврзаност во изучувањето на босанскиот јазик е битна карактеристика, исто така како што е и поврзаността на предметот со другите предметни содржини, што претставува важен принцип во наставата и ученето во основното училиште.

При планирањето на содржините наставникот/наставничката треба да се придржува на правилата на постапност и систематичност, така што во текот на учебната година да се даде акцент з аразработка на содржини и активности со користење на латиницата.

Исто така, за да може да се постигне целта на наставата по овој предмет се налага потреба наставникот/наставничката да планира и да обработува претежно содржини (текстови, песни, раскази и сл.) на

босански јазик во кој се содржат теми за обичаите и другите обележја од областа на јазикот и културата на Босњаците.

Освен тоа наставникот/наставничката треба да посвети поголемо внимание за правилна употреба на падежите во босанскиот јазик во усното и писмено изразување кај учениците.

Наставни средства:

- Учебник избран на ниво на училиште за соодветниот предмет, одобрен од страна на министерот;
- Енциклопедии, речници и сл.;
- Аудио-визуелни средства и други средства во зависност од предметот – ЦД;
- Други извори на учење: Интернет;

V. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ

На почетокот на учебната година наставникот/наставничката прибира показатели со цел да се запознае со предзнаената на учениците за босанскиот јазик, во функција на квалитетно планирање и реализацирање на идните активности. Исто така треба да се воспостави контакт со родители и да ги запознае со карактеристиките на наставната програма по босански јазик за и со начинот на обработка на содржините, следејќето на постигањата на учениците во учениците се оценуваат со бројчана оценка, а на крајот на наставната година ученикот добива свидетелство со бројчани оценки. Притоа треба да се нагласи дека оценката по овој предмет влијае на општиот успех на ученикот.

ФОРМАТИВНО ОЦЕЊУВАЊЕ – Во текот на наставата по босански јазик во VIIIce препорачува формативно следење кое вклучува изработка и водење на портфолио на учениците што отфаќа:

- Собирање на покажатели (детски изработки, творби, искази и сл.) за секој ученик посебно;
- Тековни (формативни), однапред подгответи, евалвациони листи за секој ученик, кои се пополнуваат по конкретни активности или студии на случај во кои наставникот/наставничката ја бележи фактичката состојба;

СУМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ – Врз основа на целокупните податоци од формативното оценување наставникот/наставничката во текот на годината и на крајот на годината ги оценува со бројчана оценка.

ДОСТАЛНОСТИ ПРОДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО

-Портфолиото на ученикот со прочистени и селектирани податоци за ученикот се пренесува во наредното, повисоко одделение.

НА ЧИНИ НА ПРОВЕРУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ – Согласно со природата на предметот Јазик и култура на Бошњациите на босански јазик во одделение, може да се примениваат различни методи и техники за *усно и писмено проверување на постигната на ученикот (говорни вежби, презентации, писмени вежби и сл.).*



VI. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА

Програмата во однос на просторните услови за реализација се темели на нормативот за простор, опрема и на наставните средства за до одделение донесен од страна на министерот за образование и наука.

VII. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР

Воспитно-образовната работа во осмо одделение може да ја изведува лице кое говори на босански јазик и кое завршило филолошки факултет – настава насока:

- Историја на книжевноста на народите на СФРЈ, со српски јазик како втор главен предмет (по стара програма);
- Македонска книжевност и јужнословенска книжевност, со српски јазик како втор главен предмет;
- Српски јазик под А (по стара програма);
- Босански, хрватски, српски јазик и книжевност;
- Педагошки факултет
- Природно-математички факултет – група етнологија

VIII. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА

Датум на започнување: 01.09.2014 година

Потпис и датум на утврдување на наставната програма

Наставната програма по предметот *јазик и култура на Босњациите* за VIII одделение од деветгодишното основно образование, на предлог на Бирото за развој на образованието, ја утврди



Изготвил: работна група, координатор Исмаил Демировик
Контролиран: Граѓче Георгиевски, раководител на одделение
Одобрли: м-р Митко Чешларов, раководител на сектор